



Дополнителни услови за колективно осигурување на комитенти на банки од последици на несреќен случај

член 1: општи одредби

- [1] Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (во понатамошниот текст: Општи услови) и овие Дополнителни услови се составен дел од договорот за осигурување на депоненти на штедни влогови и други комитенти на банки и штедилници (во понатамошниот текст: депонент) од последици на несреќен случај.
- [2] Договарач на осигурувањето, според овие Дополнителни услови, може да биде банка, штедилница или друго правно лице кое извршува ваков вид на дејност.

член 2: осигурени лица

- [1] Лицата наведени во член 1, став (1) од овие Дополнителни услови се осигуруваат без оглед на нивната здравствена состојба, општа работоспособност и старост, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9 став (1) точка 6 од Општите услови, освен лицата кои по член 4 став (3) од Општите услови, во секој случај се исклучени од осигурување.
- [2] Осигурен е депонентот кој на денот на незгодата ги исполнува условите наведени во полисата.
- [3] Депонентот кој има повеќе влогови на свое име, осигурен е само еднакратно.
- [4] Кај штедните книшки со влогови за повеќе малолетници, секој малолетник е осигурен во случај ако ги исполнува условите од став (2) од овој член и ако договарачот ја плаќа премијата за секој од нив.
- [5] Правните лица кои имаат штедни влогови не се осигурени.

член 3: траење на осигурувањето и покритието

- [1] Осигурителното покритие започнува во 24:00 часот оној ден кој на полисата е наведен како почеток на осигурувањето за депонентите кои на тој ден имале исполнет услов од став (2) од претходниот член. За нов депонент, покритието започнува во 24:00 часот оној ден кога ќе ги исполни условите од став (2) од претходниот член. За секој депонент покритието престанува во 24:00 часот оној ден кога ќе престане да ги исполнува условите од член 2, став (2).

член 4: плаќање на премија

- [1] Премијата се пресметува врз основа на вистинскиот број на осигурени депоненти во договорениот период.
- [2] Ако е договорено месечно плаќање на премијата, премијата се пресметува врз основа на бројната состојба на депоненти на крајот на секој месец.
- [3] Месечната премија за ова осигурување е неделива. Се плаќа цела месечна премија за секој депонент, без оглед на тоа кога во текот на месецот започнало покритието за него.
- [4] Договарачот мора да ја плаќа договорената премија на осигурувачот за сите осигуреници без исклучок и за целокупното времетраење на осигурувањето во рокот наведен во полисата.
- [5] Обврската на осигурувачот за поединечен осигуреник постои и во случај кога договарачот не ја платил премијата во рокот наведен во полисата, ако незгодата настанала за времетраењето на осигурувањето според одредбите од членовите 6 и 16 од Општите услови.

- [6] Договарачот е должен да му овозможи увид на осигурувачот во својата евиденција од која може да се утврди исправноста на пресметката и плаќањето на премијата.

член 5: ограничување на опсегот на обврските на осигурувачот

- [1] Ако осигуреникот во моментот на незгодата е постар од 75 години, осигурувачот исплаќа 50% од износот што инаку би морал да го плати.

член 6: обврски на договарачот после осигурен случај

- [1] Договарачот е должен да ги пријави на осигурувачот сите незгоди за кои важи покритието според овие Дополнителни услови.
- [2] На барање на осигурувачот или корисникот, должен е да издаде потврда дали лицето на кое му се случила незгодата е осигурено како депонент.
- [3] Договарачот е должен е да му ги даде на осигурувачот сите потребни информации за појаснување на настанот и околностите кои се важни за утврдување на постоењето и висината на неговите обврски.

Член 7: примена на општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)

За осигурувањата склучени согласно овие Дополнителни услови се применуваат и Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), доколку не се во спротивност со Дополнителните услови.

Член 8: важност на условите

Овие Дополнителни услови стапуваат во сила од денот на нивното донесување, а ќе се применуваат од 01.01.2021 година..